

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ЗА (ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА)

ЗА - Зората, Зазореноста Сончева Божествена. Фактичка состојба.

ЗЕ - Зората Сончева Божествена во идејна замисла.

ЗИ - Зората Сончева Божествена во процес на раѓање и зголемување.

ЗО - Зората, Зазореноста Сончева Божествена во процес на вознесување и возвишеност.

ЗУ - Зората Сончева Божествена во процес на пад од возвишеноста.

З - Зората Сончева Божествена како стварност воопшто. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Македонци - верници по учењето на Религијата на Сонцето, ВЕРАТА го создале првиот слогов стар Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик, кој е јазик на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и јазик кој е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња, таа СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Сончевата аура на Земјата ја има вградена и во аурите на верниците, луѓето, а секој почеток на денски и на годишен циклус на Сонцето и секоја нова генерација на верници на површината на Земјата како дејство и состојба на почетно зрачење го нарекувале со слогот ЗА - ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА. Зборот ЗОРАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЗО (ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА) РА(СОНЧЕВА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Нашата планета Земја е сателит на Сонцето и еден круг движење околу него го прави за 365 деноноќија, а едно деноноќие е времето за кое таа се врти околу својата оска и еден таков круг го прави за време од 24 часа. Нашата планета Земја нема свој извор на светлина и топлина со кој би ја осветлила и загреала својата површина и би можела да создаде услови и вредности на живот. Светлината и топлината Земна во денски и во годишни циклуси се резултат на светло позитивното астрално Божествено зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината Земна. Во кружните движења на планетата Земја околу својата оска, кога таа е свртена со страната кон Сонцето, осветлена е од него и тоа е времетраењето на денот, а страната која не е свртена кон Сонцето е неосветлена,

таму е темнина или тоа е времетраењето на ноќта. Таа страна на површината на Земјата, која при нејзиното вртење околу својата оска се врти кон Сонцето и почнува постепено да се осветлува, огрева од него, таа, за луѓето на Земјата, секогаш е источна страна или нејзин хоризонт, и како чин, како религиозно дејство и состојба е нарекуван ЗА - ЗОРАТА по учењето Религијата на Сонцето и по Светото Писмо. Значи, секое утро на источниот хоризонт ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со своите први зраци во темната ноќна почнува да го прави своето религиозно дејство и состојба на неговата ЗОРА, почнува да го остварува сво-

мошната светло позитивна доминација на светлината над темнината. Сè укажува на непрекинатиот процес на ЗА - ЗАЗОРЕНОСТА, на денскиот циклус на возвишување и повисока возвишеност на небесниот свод, купола, состојба која укажува на нивната ГОЛЕМИНА. Со остварувањето на ЗОРАТА и денскиот циклус на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со неговата светло позитивна моќна и голема аура има процеси на светло позитивно астрално Божествено зрачење на површината на Земјата, процеси кои ги искажуваме со зборовите ЗРАЦИТЕ, ЗРАКОТ, ЗРАЧАТ и уште многу други слични зборови и состојби за искажување на ЗОРАТА. Зборот

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

јот прв закон, принцип, правило, завет на постоењето на Светлата позитивна Доминација на неговата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА над ТЕМНИНАТА, негативноста Земна како ноќна темнина и непотребно зло на условите за живот на Земјата. Со секој почеток на нов, денски циклус почнува нов процес на остварувањето на ЗА - ЗОРАТА, процес на светло позитивно зрачење на површината на Земјата, која се осветлува и се ЗАГРЕВААТ нејзините површини, кои се свртени кон Сончевата аура. Зборот ЗАГРЕВААТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЗА(ЗОРАТА или ЗАЗОРЕНОСТА) Г(ГОЛЕМА) РЕ(СОНЧЕВА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) А(ВРЗ или НАД) Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Секој нов денски циклус кој се раѓа, се реализира на ист начин како и претходните и се додава на реализираните и како процес е постоењето на религиозното дејство, состојба и значење на зборот ИЗГРЕВОТ. Тој ја содржи религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија, по вториот стар Македонски јазик и го означува постоењето на И(И...) З(ЗАЗОРЕНОТО) Г(ГОЛЕМО) РЕ(СОНЦЕ) ВО(БОЖЕСТВЕНО) над Т(ТЕМНИНАТА), над негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата. Со постоењето на религиозната состојба на Г(ГОЛЕМИНАТА) во зборовите ЗАГРЕВААТ, ИЗГРЕВОТ, ни се укажува на постоењето на почетната и на поната-

ЗРАЦИТЕ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на З(ЗОРАТА) РА(СОНЧЕВА) ЦИ(ЦЕНТРАЛНА) над ТЕ(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со зборот ЗРАЦИТЕ и неговата религиозна состојба и значење, во која ја има состојбата на ЦИ(ЦЕНТРАЛНО) Сонце, ни се укажува на светло позитивно возвишување на Небесниот свод на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и исполнување на денскиот принцип на центарот на Сонцето. Исто така, со зборот се искажува и другата многу важна и вечна религиозна состојба на Центарот, кој го има или го создал ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), како Центар на нашиот Сончев систем според учењето на Религијата на Сонцето. Зборот ЗРАКОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на З(ЗОРАТА) РА(СОНЧЕВА) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со зборот ЗРАКОТ се искажува религиозната состојба на процесот на светло позитивното КО(ВОЗВИШУВАЊЕ) кое го има ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со остварувањето на ЗОРАТА на источниот хоризонт и неговото транспарентно и визуелно денско искажување на Небесниот свод во остварувањето на вториот негов закон, принцип, завет на денската светло позитивна ВОЗВИШЕНОСТ. Зборот ЗРАЧАТ ја има религиоз-

По книгата "Религија на сонцето, првиот и вториот антички македонски јазик - Светото писмо" од авторот **Атанас Пчеларски**
Контакт:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

ната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на З(ЗОРАТА) РА(СОНЧЕВА) ЧА(ЧЕЛНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со зборот ЗРАЧАТ се искажува религиозната состојба на постоењето на процесот на светло пози-

АНТИЧКИ ЈАЗИК

тивно ЗРАЧЕЊЕ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Земјата во текот на денскиот циклус. Додека, пак, со исказаната ЧЕ(ЧЕЛНА) негова зазореност ни се укажува на светло позитивната ЧЕЛНОСТ како прв, вечен водач, како првопричина за сите Земни позитивни услови, преобразби, резултати и вредности на животот Земен, кои се случуваат со вечниот ЧЕЛЕН највисоко позитивен Земен водач, а тоа е ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Со остварувањето на својот вечен денски циклус, во Небесниот и Земен простор, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со остварувањето на ЗОРАТА и на денското светло позитивно возвишување и возвишеност на Небесниот свод, ја има религиозната состојба и значење на зборот ЗАКАНАТА над негативноста Земна, а тоа се ноќната темнина и зимскиот студ како деградирачки и уништувачки сили на условите и на вредностите на животот Земен. Зборот ЗАКАНАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЗА(ЗОРАТА) КА(ВОЗВИШЕНА) НА(НАША) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Во текот на својот вечен, денски циклус во Небесниот и Земен простор, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со остварувањето на ЗОРАТА, како вечно, непрекинато, светло позитивно дејство, следува и исполнувањето на неговите вечни Денски закони, правила, завети, кои се Светлата позитивна доминација, Светлата позитивна возвишеност и Принципот на центарот. Со тоа

се остварува религиозната состојба и значење на зборот ЗАКОНОТ, по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето. Зборот ЗАКОНОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЗА(ЗОРАТА) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) НО(НАША) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Значи, по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето, по силата на ЗАКОНОТ, луѓето верници се присилени да одат по исправниот, праведниот, вистинскиот, позитивниот животен пат, по патот на СВЕТЛИНАТА. Таа се ВОЗВИШУВА во нивните аури од своето раѓање, растење и живеење до крајот на својот живот или тоа е таа вистинска суштина и цел на ЗАКОНОТ за сите времиња. Постоењето, на почеток, уште од своето раѓање како лична ЗОРА на својата аура на религиозната состојба на ЗАКОНОТ, е исказано со З(ЗАЗОРЕНОТО) КО(ВОЗВИШУВАЊЕ) НО(НАШЕ) над Т(ТЕМНИНАТА), над негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на живеење. Со тоа ни се укажува дека учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето е највистинско, најисправно на сите времиња на Земјата. Во текот на својот вечен, денски циклус на Небесниот и Земен простор, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со остварувањето на ЗОРАТА, Одново и Одново го овозможува вечното непрекинато светло позитивно дејство, следува исполнувањето на неговите Денски вечни закони, правила, завети: Светлата позитивна доминација, Светлата позитивна возвишеност и Принципот на центарот. Со тоа се остваруваат религиозната состојба и значењето на зборот ЗАПОВЕДТА по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето. Зборот ЗАПОВЕДТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЗА(ЗОРАТА) ИЛИ ЗАЗОРЕНАТА ПО(ОДНОВО) ВЕ(БОЖЕСТВЕНА) Д(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со исполнувањето на тие три денски закони, правила, завети на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) како Одново е и чинот на ЗАПОВЕДТА, наредбата, како закон кој треба да се исполни или тоа е тој негов вечен високопозитивен диктат на површината на Земјата. Тој се исполнува со резултатите кои следат како процеси, услови, вредности на животот Земен. Со остварувањето на овие циклусни природни закони се создаваат процесите на силно, светло, позитивно, астрално, Божествено зрачење, благодарение на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ)

на површината на Земјата. Со процесите на светло позитивно зрачење на Сончевата аура и на аурите на верниците по циклуси и по генерации се создаваат процеси за борба и творештво со светло позитивно возвишување и возвишеност на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА по место и по време на постоење над површината на Земјата. Со процесите на борба на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите на верниците по циклуси и по генерации постигнуваат победи над земната негативност, а тоа е темнината ноќна и студот зимски и мракот душевен како непотребно зло на процесите на живот на Земјата. Со процесите на борба и творештво во Сончевите циклуси, како и генерациите на верниците се создаваат позитивните полиња на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честта, чесноста, чистината, достоинството, доблеста, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, вредноста, богатството, одговорноста, дисциплината и многу други такви услови за живот. Со процесите на творештво во денските и во годишните циклуси се реализираат творби, дела, род и благодет како естетски вредности на површината на Земјата. Со процесите на силното позитивно зрачење на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите на верниците по циклуси и по генерации, се создаваат процеси на борба и творештво, а со нив и естетските резултати, услови и вредности на живот на Земјата на тоа Сончево и човечко на верниците светло, позитивно, астрално Божествено зрачење, исказано со зборовите думата, речта, писмото, јазикот, говорот на астралната Божествена светлина на Сончевата аура и на аурите на верниците, што е вистинското СВЕТО ПИСМО. Тој процес е нарекуван како ЗБОРОТ на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на аурите на верниците по циклуси и по генерации, која се манифестира на површината на Земјата. Значи, сите тие денски и годишни циклусни естетски резултати, услови и вредности на живот на Земјата, кои ги создава аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и аурите на верниците Личната, Семејната, Колективната по место на живеење, место на работа, на Народната се нивните сведоштва и факти како последица на создадените религиозни дејства, состојби и значења на зборот ЗБОРОТ. Зборот ЗБОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на З(ЗОРАТА) БО(ЗЕМНА) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

ПРОДОЛЖУВА